

**Marisol sensitive спреј раствор за нос 50 ml е
(изотоничен раствор на морска сол со екстракт од лист на алое вера)**

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПОТРЕБА

Почитувани пациенти,

Ве молиме пред употреба внимателно да го прочитате ова упатство, бидејќи тоа содржи битни информации за употреба на медицинското средство Marisol sensitive спреј. После читањето, упатството немојте да го фрлате, бидејќи можеби некои податоци повторно ќе сакате да ги прочитате. Доколку имате нејаснотии или Ви се потребни дополнителни информации за ова медицинско средство, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.

Состав:

1 ml спреј содржи 9 mg морска сол, 50mg течен екстракт од лист на алое вера (10:1). Растворувач: прочистена вода. Содржи конзерванс: бензалкониум хлорид 0.1 mg/ml.

Кога делува и за кого е наменет Marisol sensitive спреј?

Marisol sensitive спреј раствор за нос е раствор на морска сол збогатен со екстракт од лист на алое вера. Наменет е за лица со отежната физиолошка функција на носната слузокожа, како и за одржување на секојдневна хигиена на носните канали. Marisol sensitive растворот ја враќа природната влажност на носната слузокожа, способноста за самопочистување и нормална продукција на слуз која ја штити од сушење и механички дразби (чад, прашина, итн). Гелот со потекло од листот на алое вера има антивоспалително дејство, доведува до намалување на отеченост и подобрува процес на епитализација кај иритирана и оштетена слузокожа на носот во текот и после инфекции. Покрај тоа, содржи витамин Ц и Е, како и цинк кои ја намалуваат можноста за развој на бактериски и вирусни инфекции на ниво на горните дишни патишта. Поради способноста потполно да ја обложи и смири дури и најосетливата слузница на нос, Marisol sensitive е посебно погоден за употреба кај лица склони на алергии. Со редовно испирање на носната шуплина, неколку пати на ден, се намалува можноста за инфекции на горните дишни патишта.

Кога се користи Marisol sensitive спреј?

- за секојдневна хигиена на носот
- за епитализација на оштетена носна слузокожа (после употреба на вазоконстриктори)
- кај лица со непроодни дишни патишта, вирусни настинки и кивавица од алергиско потекло,
- кај сува и надразнета слузокожа чија нормална физиолошка функција е пореметена
- кај лица кои се склони на исушување на слузокожата на дишните патишта, во текот на патување и престој во простории со централно греење и клима уреди
- непосредно пред употреба на капки за нос, како би се испрала носната шуплина и овозможи подобар контакт на лекот со носната слузокожа

- кај иритирана кожа околку носот поради честа употреба на марамици
- после пирсинг

Како се употребува Marisol sensitive спреј?

Возрасни и деца над една година: неколку пати дневно 1-2 вбризгувања во секоја ноздрва.

Деца помало од една година: 1 вбризгување во секоја ноздрва неколку пати на ден.

Пред првата употреба одстранете го заштитниот прстен од пластичниот распрскувач. Шишето држете го во вертикална положба. Одстранете го заштитниот поклопец и неколку пати притиснете ја пумпата додека не излезе првиот млаз на спреј. Врвот на носната пумпа вовлечете го во ноздрва, а потоа притиснете ја пумпата. При тоа, шишето држете го исправено, а главата не ја навалувајте назад. За време на распрснувањето на спрејот полека вдишете преку нос. После користењето, врвот на пумпата исперете го со млаз чиста вода. Вратете го заштитниот поклопец.

Што уште треба да знаете за Marisol sensitive спреј и кога не треба да се користи?

Marisol sensitive спреј има одлична подносливост (не пецка и не ја иритира носната слузокожа дури ни кога е воспалена - тогаш носната шуплина е посебно осетлива).

При препорачаната употреба на Marisol sensitive спреј не се очекуваат несакани ефекти.

Не постојат посебни мерки на претпазливост за користење на Marisol sensitive спреј.

Нема достапни податоци за штетноста од примена на Marisol sensitive спреј во текот на бременост и доење.

Marisol sensitive спреј може да го користат деца и возрасни.

Сепак, во ретки случаи кај преосетливи лица можна е алергиска реакција. Реакцијата е блага и по правило се повлекува по престанокот од употреба на препаратот.

Сега вратете се на составот на Marisol sensitive спреј и уште еднаш прочитајте го.

Доколку знаете дека сте алергични на некои од состојките во Marisol sensitive спреј, немојте да го употребувате.

Доколку во текот на примената се јави алергиска реакција (оток, пецкање, болка, отежнато дишење преку нос), немојте да кревате паника. Прекинете со

употреба на Marisol sensitive спреј и обратете се кај вашиот лекар или фармацевт.

Прочитајте го и ова:

Не голтајте.

Деца не би требало да го користат препаратот без надзор на возрасен.

Од хигиенски причини секое лице би требало да има свое шише.

Производот користете го само во оригинално пакување.

Не го употребувајте производот после рок на употреба, означен на амбалажата.

Неправилната употреба може да има штетни последици.

Чување:

Чувајте на температура до 25° C. Вон дофат на деца.

Рок на употреба:

2 години од датумот на производство.

После првото отварање производот може да се користи најдолго шест недели.

Пакување:

Пластично шише со 50 ml раствор и дозирна назална пумпа.

Произведувач:

Есенса д.о.о.

Слободна зона Белград

Вилине воде бб

www.esensa.rs

Датум на издавање на упатство: 14.06.2012

Увозник и дистрибутер:

Септима д.о.о.е.л.

Сава Ковачевиќ 13 бр.9 Скопје тел. 02 30 60 175

СЕ знак